



ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ



## АПЛИКАЦИЈА за стипендија на студенти

### Генерални информации за апликантот

Име и презиме \_\_\_\_\_

Дата и место на раѓање \_\_\_\_\_

Контакт телефон \_\_\_\_\_

Адреса на живеење \_\_\_\_\_

Фотографија

(не постара од  
шест месеци)

Завршено образование (степен, вид и бодови)

\_\_\_\_\_

Студент на Универзитетот Гоце Делчев-Штип, Електротехнички Факултетот по студиска програма

\_\_\_\_\_

## ПРАШАЛНИК

Образложете го вашиот интерес за високо образование.

---

Зошто го одбравте овој факултет и од каде потекнува интересот за оваа насока?

---

Кој ви е омилен предмет и зошто?

---

Опишете го со неколу зборови средното образование.

---

Наведете некој настан или случка кој се случил за време на школувањето во средното образование, а ќе ви остане во сеќавање.

---

Наведете дополнителни курсеви и обуки кои сте ги посетувале.

---

Наведете освоени дипломи од прво, второ или трето место од домашни или меѓународни натпревари за време на средното образование.

---

Каде се гледате себеси за 5 години?

---

Хоби и активности во слободно време.

---

Опишете се себеси преку пет карактеристики.

---

---

Дали сте запознаени и дали се согласувате со критериумите и обврските за корисникот на стипендија, доколку сте Вие корисник на стипендија од АД ЕСМ?

**ДА /НЕ**

Во случај на неисполнување на обврските, лицето посочено како солидарен гарант има обврска да ја надомести финансиската давачка.

### **Генерални информации за потписник / солидарен гарант**

(потписник на солидарен гарант може да биде само член на потесно семејство)

Име и презиме \_\_\_\_\_

Сродство со апликант \_\_\_\_\_

ЕМБГ \_\_\_\_\_

Контакт телефон \_\_\_\_\_

Адреса на живеење \_\_\_\_\_

### **Потребни документи**

- Пополнета апликација/прашалник подготвен од страна на АД ЕСМ;
- Мотивациско писмо;
- Потврда за редовен студент;
- Уверение за положени испити како и за реализиран просек и реализирани кредити (до датумот на аплицирање);
- Изјава дека не сте корисник на стипендија или кредит од друга установа, институција или компанија потпишана и од солидарен гарант;
- Копија од уверение за државјанство на Република Северна Македонија.

### **Изјава**

Изјавувам под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека податоците наведени од моја страна во Апликацијата за стипендија се точни и вистинити.

Изјавил,

\_\_\_\_\_  
(име и презиме - потпис на апликантот)

Документите се поднесуваат **во Архивата на Електротехничкиот Факултетот - Штип** (во Деканатот) или по пошта на **адреса:**

**Универзитетот Гоце Делчев-Штип,  
Електротехнички Факултет - Штип, Кампус 2  
ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А,  
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија**

-во периодот од **20.10.2022 до 10.11.2022** година

Во прилог на потполнетата апликација потребно е да се достави и **индивидуално креирано мотивациско писмо**, како и **потребните документи кои се наведени во апликацијата.**